



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса: „Службен весник на НРМ“ - Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Среда, 18 јуни 1958
Број 21 Година XIV

Преплатата за 1958 год. изнесува 1.000 дин. Овој број чини 50 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

137.

На основа член 75 став 3 од Уставниот закон, Извршниот совет донесува

УРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Извршниот совет, како извршен орган на Народното собрание, ги врши политичко-извршните работи од надлежноста на Републиката, во рамките и на основа Уставот, законите и другите акти на Народното собрание, а на начин утврден со одредбите на оваа Уредба.

Извршниот совет ги врши само оние управни работи кои се ставени со прописите изрично во негова надлежност.

Член 2

Извршниот совет се грижи за извршување на сојузните закони и другите акти на Сојузната народна скупштина, републичките закони и другите акти на Народното собрание а спрема републичките органи на управата и републичките совети ги врши правата и должностите утврдени со закон и оваа Уредба.

Поедини свои членови Советот може да ги поставува за државни секретари и секретари во Советот.

Во вршењето на функциите на државни секретари и секретари во Извршниот совет, членовите на Извршниот совет ги имаат само правата и должностите одредени со Законот за државната управа.

Член 3

Извршниот совет за својата работа колективно му одговара на Народното собрание.

Извршниот совет му одговара на Народното собрание и за извршување на политиката која по неговите смерници ја спроведуваат републичките органи на управата и советите.

Државните секретари, секретарите на републичките совети, и секретарите во Извршниот совет и старешините на другите самостојни републички органи на управата, одговорни се непосредно на Народното собрание за работата на соодветните органи на управата на Извршниот совет, односно републичките совети во рамките на овластувањата што им се дадени со закон на републичките органи на управата, односно советите.

Член 4

Извршниот совет се состои најмалку од девет члена, кои согласно член 76 став 1 од Уставниот закон ги избира Народното собрание од редот на членовите на Републичкиот собор.

Извршниот совет може да му предложи на Народното собрание да го зголеми или намали утврдениот број членови на Советот. Тој може на Народното собрание да му предложи да разрешува или избира поедини членови на Советот.

Член 5

Државните секретари, секретарите на републичките совети и секретарите на Советот кои не се членови на Советот, кога на дневен ред е прашање од нивниот делокруг, учествуваат на седниците на Советот со права член на Советот.

Истото право го имаат и државните потсекретари кога заменуваат државен секретар или секретар во Советот.

Член 6

Во вршење на работите од својот делокруг, државните секретаријати, републичките совети и секретаријатите на Извршниот совет спрема Извршниот совет и другите државни органи, установи и организации ги имаат истите права и должности.

Државните секретари, секретарите на републичките совети и секретарите во Советот имаат право во рамките на делокругот на државните секретаријати, републичките совети односно секретаријатите на Советот, на Советот да му поднесуваат нацрти на закони. Советот предлага на Собранието предлози на прописи и други акти на Советот.

Член 7

За подготвување работите на Извршниот совет, Советот може да образува одбори.

Извршниот совет може поедини одбори да овласти за вршење одредени работи од својата надлежност во склад со одредбите на оваа Уредба.

Извршниот совет може за одлучување по одделни прашања во својата надлежност, да образува комисији.

Извршниот совет во Народното собрание го претставува Претседателот или еден од потпретседателите на Советот кого го одредува Советот. Другите членови на Извршниот совет го претставуваат Советот само кога Советот ќе ги овласти за тоа.

Кога во Народното собрание и неговите домови, одбори или комисији, се претресуваат предлози од закони или други акти, Извршниот совет го претставува Државниот секретар, секретарот на републичкиот совет односно секретарот на Извршниот совет во чии делокруг спаѓаат соодветните праша-

ња, ако Извршниот совет за претставител не одреди друг член на Советот.

Член 8

Освен државни потсекретари во државните секретаријати и во секретаријатите на Извршниот совет, Извршниот совет може на положајот државен потсекретар да го постави помошникот на секретарот на Извршниот совет, заменикот на секретарот во Советот, шефот на кабинетот на Претседателот на Советот, старешините на одделни републички органи на управата, односно секретарите на републичките совети, како и функционерите за вршење на други должности во Советот.

Извршниот совет може да именува помошник на секретарот на Советот во републичкиот совет.

II. ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ И СЕКРЕТАР

Член 9

Извршниот совет има претседател, еден или повеќе потпретседатели и еден секретар.

Член 10

Претседателот на Извршниот совет го претставува Извршниот совет.

Претседателот на Извршниот совет ги потпишува указите за прогласување на законите, уредбите и другите акти што ги донесува Извршниот совет.

Член 11

Во случај на отсутност или подолготрајна болест на Претседателот на Извршниот совет го заменува потпретседателот на Советот, односно членот на Советот, кого го одредува Советот.

Член 12

Претседателот на Извршниот совет има свој кабинет.

Член 13

Извршниот совет на првата седница по својот избор, од редот на своите членови избира потпретседатели и секретар. Тие се избираат за времето за кое е избран Советот.

Пред изборот на потпретседателите, Советот одлучува колку потпретседатели ќе избере. Изборот на потпретседателите и на секретарот се врши на основа поединечни предлози. Предлози може да поднесува секој член на Советот.

Ако има два или повеќе кандидати, ќе биде избран оној кандидат кој добил најголем број гласови. Советот може да ги разреши потпретседателите и секретарот и пред истекнување времето за кое се избрани.

Член 14

Потпретседателите вршат работи одредени со оваа Уредба, како и работи што им ги одредува Советот.

Потпретседателот кого ќе го одреди Советот донесува решенија за службеничките односи на државните потсекретари за кои решава Советот.

Член 15

Секретарот на Извршниот совет ги подготвува седниците на Советот, се грижи за доставување за-

ключоците на Советот на републичките органи на управата, советите и другите државни органи и може од нив да бара извештаи и податоци за спроведување на тие заклучоци, го чува државниот печат и оригиналните текстови на законите, уредбите и другите прописи на Советот, ја води преписката во името на Советот и врши други работи што му ги одредува Советот.

Секретарот донесува решенија за службеничките односи на службениците кои што ги поставува Советот, освен решенија за службеничките односи на државните потсекретари; во името на Советот дава согласност на решенијата и за поставување на службеници во републичките органи на управата, односно советите за кои е предвидена согласност со Законот за јавните службеници и донесува други решенија за кои ќе го овласти Советот.

Секретарот има право на наредботел за извршување на претсметката на приходите и расходите на Извршниот совет.

Во случај на отсутност или спреченост на секретарот на Советот, го заменува членот на Советот кого Советот ќе го одреди за заменик.

III. РАБОТА НА СОВЕТОТ

1. Седници

Член 16

Извршниот совет одлучува за работите од својата надлежност на седници, освен ако со оваа Уредба за решавање на поедини работи поинаку не е одредено.

Член 17

Седниците на Советот ги свикнува Претседателот или потпретседателот на Советот.

Седницата ќе се свикнува и по барање од најмалку три члена на Советот.

Со поканата за седница на членовите на Советот им се доставува и предлогот на дневниот ред на седницата.

Нацртите од законите, спштствениот план, буџетот и уредбите што се донесуваат на основа по силно законско овластување и предлагаат за дневниот ред, им се доставуваат на членовите на Извршниот совет најдоцна осум дена пред седницата, а материјалите за секое друго прашање предложено за дневниот ред им се доставуваат најдоцна три дена пред седницата.

Советот може да одреди еден постојан ден за периодично одржување на свои седници.

Член 18

На седниците председава Претседателот на Советот.

Кога претседателот не присуствува, на седницата председава еден од присутните потпретседатели.

Член 19

Дневниот ред на седницата го утврдува Извршниот совет на основа предлог од Претседателот на Советот, односно потпретседателот кој председава на седницата.

Во случај на итност Советот може да одлучи на дневен ред да стави и прашање по кое на членовите на Советот претходно не им е доставен материјалот.

За прашање што е предложено за дневниот ред, а по кое на членовите на Советот не им е доставен материјалот во одредено време пред седницата согласно став 4 на член 18 на оваа Уредба, може да се расправува на истата седница само ако по предлог од предлагачот тоа го одлучи Советот.

Член 20

Во текот на претресот или по завршениот претрес Советот може да одлучи нацртот од закон, односно предлогот од пропис или друго прашање, да се симне од дневниот ред, а нацртот, односно предлогот, да му се врати на подносителот (предлагачот) на повторно разгледување или изработување на нов нацрт односно предлог, или да го упати на одбор или на комисија.

Член 21

Советот одлучува со мнозинство од гласовите на присутните членови.

Гласањето е јавно и се врши со дигање рака или поименично.

Член 22

За седниците на Советот се води записник, што го содржи дневниот ред и заклучоците што се донесени по поедини прашања.

Секој член на Советот има право да бара неговиот предлог и изјава да се внесат во записникот.

За водењето на записникот се грижи секретарот на Извршниот совет.

Секретарот на Советот е должен пред да почне наредната седница да им го стави записникот од претходната седница на увид на членовите на Советот. Ако наредната седница ниеден член на Советот не стави забелешка на записникот, записникот го оверуваат претседателот на Советот односно потпретседателот кој претседавал на седницата и секретарот на Советот.

Советот може да одлучи на седницата да се водат стенографски белешки.

Член 23

Извршниот совет донесува правилник за работата на седниците.

2) Права и должности на членовите на Советот

Член 24

Членовите на Извршниот совет имаат право и должност да присуствуваат на седниците на Советот и да учествуваат во претресувањето и гласањето.

Секој член на Извршниот совет може пред седницата или на седницата да предложува одделно прашање да се стави на дневен ред. Предлогот ставен пред седницата се упатува до секретарот на Советот.

Член 25

Секој член на Советот за време на претресот на одредена точка на дневниот ред може да предложува изменување и дополнување на нацртите од прописите, односно предлозите, како и да предлага одредено прашање да се симне од дневниот ред и да се упати на работа на одбор, комисија, државен секретаријат, републички совет или секретаријат

на Советот. Овие права членовите ги вршат до ставањето на одредено прашање на гласање.

Член 26

Членовите на Советот имаат право и должност да учествуваат во работите на одборите и комисиите чии се членови, да го претставуваат Извршниот совет на Народното собрание, неговите домови, одбори, комисији во одборите и комисиите на домовите на Народното собрание, како и пред други установи и организации кога Советот за тоа ќе го овласти.

Членовите на Советот може да учествуваат и во работата на одборите чии не се членови, но не можат да учествуваат во гласањето.

Член 27

Државните секретари, старешините на републичките органи на управата кои имаат положај на државен секретар како и секретарите во Извршниот совет кои не се членови на Советот имаат право и должност да присуствуваат на седниците на Извршниот совет кога на дневниот ред се наоѓаат прашања од делокругот на државниот секретаријат, односно секретаријатот на Извршниот совет, и да учествуваат во претресувањето и одлучувањето по тие прашања.

Истите права и должности ги имаат и државните потсекретари кои се поставени за заменици на државен секретар. Тие можат да учествуваат во одлучувањето само ако на седницата не присуствува државниот секретар кого го заменуваат.

Член 28

Кога државните секретари и државните потсекретари по налог или овластување од Извршниот совет во Републиката вршат должност во рамките на делокругот на републичката државна управа, тие имаат права и должности што се утврдени со оваа Уредба, за членовите на Советот.

3) Прописи и други акти на Советот

Член 29

Своите правни акти Советот ги донесува во вид на уредби, одлуки, упатства и решенија.

Советот може да донесува и заклучоци и објасненија.

Сите овие акти се утврдуваат во писмена форма.

Член 30

Со уредба Советот донесува општи одредби за извршување на републичките закони, како и за извршување на сојузните закони, на сојузните уредби и на републичките општи закони само ако Советот за тоа е овластен со закон или уредба.

Со уредба се пропишува организацијата и работењето на Советот, организацијата на републичките државни секретаријати и републичките совети и основањето и организацијата на самостојните републички органи на управата и самостојните установи што ги основа Советот и се утврдуваат општи начела за организацијата и делувањето на органите на управата на народните одбори и самоуправните установи што ги основало Народното собрание.

Советот донесува одлука кога тоа е предвидено со закон или уредба, кога решава за одделни прашања и мерки од општо значење, како и за други

прашања од општо значење што не се регулираат со уредби и упатства. Советот во форма на одлука донесува и акти за распуштање на Народното собрание во случај на несогласност на домовите, за распишување избори за Народното собрание, за распишување избори на народен одбор на околија, односно околински собор или собор на производителите, на народен одбор на околија и за групно помилување.

Со упатство за извршување на прописи се утврдуваат правила за постапувањето и работењето на републичките органи на управата, за вршење на управни работи од страна на тие органи, за организирање извршувањето на законите и прописите на Извршниот совет.

Советот со решение одлучува за назначувањата, именувањата и разрешувањата, за одделни конкретни прашања, за давање согласност на акти на други органи, установи и организации, за поништување, укинување и задржување акти од други органи, установи и организации, за поединечни помилувања, како и во другите случаи предвидени со прописи.

Член 31

Советот донесува заклучок по начелните прашања и ставови, за утврдување план за подготвување на прописи и други акти и мерки за одредување смерници за работа на републичките органи на управата и советите, како и во другите случаи во кои не одлучува со други акти.

Член 32

Советот може со објаснување да ја утврди смислата на одделни одредби од Уредбата. Ова објаснување е задолжително.

Член 33

Освен актите кои задолжително ги потпишува Претседателот на Советот, прописите и другите акти, донесени на седница на Советот што се објавуваат, ги потпишуваат Претседателот или потпретседателот на Советот кој претседавал на седницата и Секретарот на Советот; решенијата што не се објавуваат ги потпишува Секретарот на Советот.

IV. ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН НА РАБОТЕЊЕ

2) Одбори

Член 34

Извршниот совет ги има следните одбори:

- 1) Одбор за внатрешна политика
- 2) Одбор за стопанство и
- 3) Одбор за организационо-управни прашања.

Советот може со одлука да образува и други одбори како и да ги соединува или укинува постојните одбори.

Член 35

Составот и бројот на членовите на одборите ги одредува Извршниот совет со одлука за именување на членовите на Одборот.

Одлуката за именување претседател и членови на сите одбори ја објавува во „Службен весник на НРМ“.

Член 36

Претседателот и членовите на одборите на Извршниот совет ги именува Извршниот совет од ре-

дот на своите членови, републичките државни секретари, секретарите во Извршниот совет кои раководаат соодветни гранки, односно области на управата, а може да ги именува од редот на републичките и сојузни народни пратеници, републичките функционери, претставниците на Сојузот на синдикатите на Југославија и другите општествени организации и установи, вишите републички службеници и другите стручни лица. Претседателот мора да биде член на Советот.

Член 37

Во делокругот на Одборот за внатрешна политика спаѓаат прашањата на внатрешна политика, правосудството, обвинителството, правобранителството, имотноправните односи, како и другите прашања од област на внатрешната политика што не спаѓаат во делокругот на другите одбори.

Во делокругот на Одборот за стопанство спаѓаат прашањата на долгорочниот развој на стопанството и подготвувањето на годишните општествени планови и перспективниот општествен план, прашањата на текушната стопанска политика, прашањата што се однесуваат на спроведувањето на стопанскиот систем, прашањата на трудот, платите во стопанството и продуктивноста на трудот, како и другите прашања на стопанскиот развој што се однесуваат на меѓусебните односи на одделните гранки и областа од стопанството.

Во делокругот на Одборот за организационо-управни прашања спаѓаат прашањата за организацијата на државната управа и јавните служби, спроведувањето на системот на општественото управување, претресувањето на нацртите од изборните закони и законите што не спаѓаат во делокругот на друг одбор, општата управа, претресувањето на предлогот на републичкиот буџет, унапредувањето на работата, систематизацијата на работните места и стручното образование на службениците во државната управа како и працањата од областа на службеничките односи.

Член 38

Во својот делокруг одборите ги вршат следните работи:

1) претресуваат прашања од надлежноста на Извршниот совет и на Советот му предлагаат донесување соодветни заклучоци и мерки;

2) претресуваат нацрти од закони и предлози од други прописи и акти што републичките органи на управата му ги поднесуваат на Советот и на Советот му доставуваат своје мислење;

3) на Советот му предлагаат донесување на соодветни акти и преземање мерки во врска со неговото право на надзор над законитоста на работата на самостојните републички органи на управата и самостојните установи и организации;

4) во името на Советот даваат согласност на правилниците и другите акти на републичките органи на управата и самостојните установи и организации за кои е пропишана согласност на Советот, освен за оние акти за кои давањето на согласноста Советот го задржува за себе.

Во својот делокруг одборите можат да бараат од републичките органи на управата да подготват нацрти за одделни прописи и материјали по прашања од делокругот на одборот и од нив да бараат

извештаи за извршување на сојузните и републичките закони и други прописи.

Член 39

Одборот за стопанство ги претресува прашањата од заеднички интерес за поголем број републички органи, на управата и установи во областа на стопанството и ја ускладува нивната работа, донесува заклучоци во поглед на подготвувањето на годишниот општествен план, го разгледува тој план и со свое мислење му го доставува на Извршниот совет.

Со цел да се ускладува работата на републичките органи на управата и установите во областа на стопанството, Одборот за стопанство може да донесува заклучоци по прашањата од заеднички интерес.

Со Правилникот за работата на Одборот може да се предвиди Одборот да претресува одредени прашања во погледен состав.

Член 40

Одборите на Советот соработуваат со надлежните одбори и комисији на Народното собрание.

Член 41

Одборите работат на седници.

Претседателот на Одборот ја свикнува и ја подготвува седницата, претседава на неа и се грижи за извршување на заклучоците. Претседателот во случај на спреченост, го заменува еден од членовите на одборот кого го одредува одборот.

Одборите донесуваат полноважни заклучоци со мнозинство на гласови од присутните членови.

Одборите донесуваат правилник за својата работа.

Член 42

На своите седници одборите ги повикуваат подносителите односно предлаганите на прописот или друг акт и старешините на другите републички органи на управата во чиј делокруг спаѓаат соодветните прашања, кои имаат право да учествуваат во расправувањето, но не и во одлучувањето.

На своите седници одборите можат да ги повикуваат и државните посекретари и вишните службеници и стручњаци за давање објасненија и мислења по одредени прашања.

Секретарот за законодавство и организација може да присуствува на седниците на сите одбори кога се на дневен ред нацрти ед закони и други прописи, а Секретарот за општи стопански работи кога се на дневен ред прашања и прописи од областа на стопанството. Тие можат, во согласност со претседателот на одборот, да ги овластат своите непосредни заменици да присуствуваат на седниците.

Член 43

Државните секретаријати, републичките совети и секретаријатите на Извршниот совет должни се да го обезбедат извршувањето на заклучоците на одборите на Извршниот совет, да вршат определени стручни работи во рамките на својот делокруг и да приготвуваат нацрти на прописи и други акти што ќе им бидат доверени.

Одборите на Извршниот совет можат да образдуваат стручни комисији за разгледување на одделни прашања за приготвување нацрти на закони и

други прописи и акти на Советот, ако се работи за прашања од делокругот на повеќе републички органи

Член 44

За седниците на одбор се води записник во кој се внесуваат заклучоците донесени на седницата.

Записникот го оверува претседателот.

2) Комисији

Член 45

Извршниот совет ги има следните постојани комисији:

- 1) Административна комисија
- 2) Комисија за помилувања и
- 3) Комисија за унапредување на земјоделството и шумарството.

Советот може со одлука да основа и други постојани комисији.

Постојаните комисији се основаат, спојуваат и укинуваат на истиот начин како и одборите на Советот.

Претседателот и членовите на постојаните комисији ги именува Извршниот совет од редот на своите членови, а одделни членови можат да се именуваат и од редот на сојузните и републички народни пратеници, стручните лица и претставниците на одделни установи и организации.

Членови на Административната комисија и Комисијата за помилувања се именуваат само од редот на членовите на Советот.

Член 46

Административната комисија врши работи од надлежноста на Извршниот совет и донесува решенија во управната постапка и други конкретни решенија во работите од надлежноста на Извршниот совет, што ќе ги одреди Советот со своја одлука.

Член 47

Комисијата за помилувања ги проучува и пригледува предлозите за Извршниот совет за групни помилувања, како и предлозите за поединечни помилувања.

Решението за поединечно помилување е донесено ако со предлогот на Комисијата за помилувања се согласи претседателот, односно овластениот потпретседател на Советот, а го потпишува претседателот, односно овластениот потпретседател на Советот.

Член 48

Комисијата за унапредување на земјоделството и шумарството ги проучува и го организира расправувањето на прашањата за унапредување на земјоделството и шумарството и приготвува предлози на Извршниот совет за донесување прописи и мерки за работите од својот делокруг.

Член 49

Во поглед начинот на работата и решавањето на комисиите важат одредбите на оваа Уредба за начинот на работа и решавање на одборите.

Решението на Комисијата го потпишува претседателот на Комисијата.

Член 50

Извршниот совет може да образува повремени комисији за приготвување на одделни прашања,

како и за вршење на други работи од својата надлежност.

Извршниот совет може да ги овласти повремените комисии да донесуваат решенија од надлежноста на Советот.

Делокругот и овластувањата на повремените комисии се утврдуваат со одлуката за нивното основање.

Член 51

Претседателот и членовите на повремените комисии ги именува Извршниот совет од редот на сите членови. Членови на повремените комисии може Извршниот совет да именува и од редот на другите граѓани што можат да придонесат за работата на комисијата.

Претседателот на повремената комисија мора да биде член на Извршниот совет.

3) Стручни совети на Советот

Член 52

Извршниот совет како свои советодавни органи за поедини области може да образува стручни совети.

Претседателот и членовите на стручните совети ги именува Извршниот совет од редот на претставниците на општествените организации и установи и стручните здруженија, како и од редот на јавните работници и истакнатите стручни лица.

Делокругот и начинот на работа на советите се утврдува со уредби. Со уредба може да се утврди за кои прашања е потребно задолжително да се бара мнението на стручниот совет.

Член 53

Стручните совети на Извршниот совет се должни, по барање од одборите и комисиите на Народното собрание, како и одборите и комисиите на Извршниот совет, да даваат мислења и предлози по одделни прашања од нивниот делокруг.

Одборите и комисиите на Извршниот совет заедно со своите предлози му го поднесуваат на Советот и мнението на надлежниот стручен совет, ако не се сложат со мнението на стручниот совет.

V. ПОСТАПКА ПРИ ПОДГОТВУВАЊЕТО НА ПРОПИСИ И ДРУГИ АКТИ

Член 54

Нацртите на законите што се изработуваат во надлежниот државен секретаријат, републичкиот совет, односно секретаријатот на Извршниот совет, секретарот на републичкиот совет, односно секретарот во Извршниот совет (подносител на нацртот) му ги поднесуваат на Советот за утврдување на конечниот текст на предлогот од законот што му го упатува Советот на Народното собрание.

Предлогот за донесување на прописи или други акти на Советот му ги поднесува надлежниот државен секретар, секретарот на републичкиот совет, односно секретарот во Извршниот совет (предлагач).

На надлежниот секретаријат, односно републичкиот совет, може Извршниот совет да му ја повери изработката на нацртот од некој закон и по своја иницијатива или по предлог од секретаријатот, односно советот, да ги утврди начелата за изработката

на нацртот од Законот, односно предлог или друг акт, што го донесува Советот.

Нацрт од законот и предлозите од прописите и другите акти, што ги донесува Советот, може на Советот да му поднесува и секој член на Советот.

Пред претресувањето на седницата на Советот нацртите и предлозите се претресуваат на седница на одборот, ако Советот, согласно со одредбите на оваа Уредба не одлучи да ги земе веднаш во претресување.

Член 55

Надлежниот републички орган на управата, односно Советот е должен нацртите од законите и предлозите од прописите и други акти што ги донесува Извршниот совет, пред да му ги поднесе на Извршниот совет, да им ги достави на мислење на заинтересираните републички и окслиски органи на управата, на соодветните органи на самостојните установи и организации (Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите, републичките стопански комори и сл.), а нацртите од законите и предлозите од прописите што ги применуваат судовите и на Врховниот суд на НР Македонија и републичкиот Јавен обвинител. Нацртите и предлозите од сите прописи што повлекуваат материјални издатоци од државните средства мораат да му бидат доставени на мислење и на Државниот секретаријат за работите на финансиите, а нацртите од прописите што содржат прекршоци и казни за прекршоци, ќе се достават на Советот за прекршоци при Државниот секретаријат за внатрешни работи.

Подносителот, односно предлагачот на органите од претходниот став, ќе им одреди примерен срок за доставување на мислењето.

Откако од другите органи, установи и организации ќе ги прими мислењата и забелешките од доставениот нацрт односно предлог или истече одредениот срок во кој требало да му бидат доставени мислења и забелешки, републичкиот орган на управата, односно советот го изработува конечниот нацрт на законот, односно предлог на прописот, и истиот го доставува на Секретаријатот за законодавство и организација на Извршниот совет за мислење дали прописот е во согласност со правниот систем и на Државниот секретаријат за работите на финансиите за мислење дали се обезбедени финансиски средства за издатоците што се предвидуваат со нацртот, односно предлогот.

Ако поради забелешките од органите наведени во претходниот став или поради забелешките од другите органи наведени во став 5 на овој член, надлежниот републички орган на управата, односно советот го преработи или измени првобитниот конечен нацрт од закон или предлог од пропис или друг акт, тој е должен новиот нацрт да им го достави на мислење на соодветните органи наведени во став 5 на овој член. Доколку не усвои начелни мислења или поважни забелешки што му биле доставени од оние органи, републичкиот орган на управата, односно советот, е должен на тие органи да им достави кои нивни начелни мислења или поважни забелешки не ги усвоил и причините поради кои не ги усвоил.

Доставувајќи му го на Извршниот совет својот конечен нацрт од законот, односно предлог на про-

пис или друг акт, републичкиот орган на управата, односно совет, е должен на Извршниот совет да му го достави и мислењето на Секретаријатот за законодавство и организација за тоа дали прописот е во согласност со правниот систем, како и мислењето на Државниот секретаријат за работите на финансите за тоа дали се обезбедени потребните финансиски средства, а освен тоа да му ги изложи сите начелни и поважни забелешки што му биле доставени од органите, установите и организации во врска со нацртот што тој не ги усвоил, заедно со причините поради кои не ги усвоил.

Подносителот на нацртот од закон, односно предлагачот на пропис или друг акт што го донесува Извршниот совет, може да бара нацртот, односно предлогот, итно да се земе во претрес. Во тој случај подносителот, односно предлагачот нацртот или предлогот му го упатува на Советот кој одлучува по барањето на итен претрес.

Нацртите од законите и предлозите од прописите и другите акти, што му се упатуваат на одборот, односно на Извршниот совет, едновременно му се доставуваат и на Секретаријатот за законодавство и организација на Извршниот совет. Ако тие нацрти или предлози се однесуваат на прашања од областа на стопанството, тие му се доставуваат и на Секретаријатот за општи стопански работи на Извршниот совет; ако тие се однесуваат на организацијата на управата и на службеничките односи, му се доставуваат и на Секретаријатот за општа управа на Извршниот совет, а ако со нив се установува надлежност на судовите или се пропишуваат казни одредби, тие му се доставуваат и на Државниот секретаријат за правосудна управа.

Член 56

Републичките органи на управата, односно советите, кои изработуваат и поднесуваат нацрти од закони, односно прописи или други акти, како и органите кои во постапката за изработувањето на нацртите и предлозите соработуваат со давање на мислења и предлози, се должни прашањата од стручен карактер, односно прашањата за техничко-правното ускладување и обработување (формулации и сл.) на нацртите, да ги расправаат во непосредна меѓусебна соработка неупорувајќи го изработувањето на нацртот, така што за решавање на седница на Извршниот совет да останат спорните начелни прашања појавени помеѓу нив.

Органите кои даваат мислења и забелешки по нацртите, посебно се должни да го имаат предвид положајот на подносителот на нацртот, односно предлагачот на прописот или друг акт, како одговорен републички орган за вршење на работите што му се ставени во делокруг.

Член 57

Кога ќе го прими нацртот од законот, односно предлогот од прописот или друг акт што го донесува Извршниот совет, секретарот на Советот му го упатува на надлежниот одбор на Советот за претресување и давање мислење.

Член 58

Одборот може да ги повика по потреба претставниците на републичките органи, установи, организации кои ставиле забелешки со кои не се сло-

жил подносителот на нацртот, односно предлагачот, да присуствуваат на седницата на која се расправа за нацртот, односно прописот, и усмено да го изнесат своето мислење.

Одборот по правило ќе расправа по сите начелни и други поважни забелешки од другите органи, установи и организации со кои не се сложил предлагачот.

Предлозите за изменување и дополнување на нацртите од закони односно предлозите што ги прифатил одборот и со кои се сложил подносителот на нацртот, односно предлагачот, стануваат составен дел на предлогот и се внесуваат во текстот на нацртот, односно предлогот.

Подносителот на нацртот односно предлагачот може да се сложи во согласност со заклучоците на одборот да изработи нов текст, односно предлог. Одборот може да го овласти својот претседател да ја утврди конечната формулација на предлогот на одборот за изменување и дополнување на поодделни одредби од нацртот, односно предлогот.

По завршената расправа одборот, преку секретарот на Советот, му го доставува на Советот, заедно со текстот на нацртот, односно предлогот утврден според претходниот став, своето мислење како и евентуални предлози за изменување и дополнување на нацртот односно предлогот со кој подносителот на нацртот, односно предлагачот не се согласил.

Одборот може да одреди еден од своите членови на седницата на Советот за да го изложи гледиштето на одборот.

Член 59

Ако предлогот што го претресува одборот се однесува на прашање што спаѓа и во делокруг на друг одбор, одборот што ги претресува прашањата е должен за тоа да го обавести претседателот на другиот одбор и да побара мислење од него. Барањето мислење може да го даде и претседателот доколку за тоа го овласти одборот. По потреба одборите можат да одржуваат и заеднички седници за претресување на определен нацрт или прашање.

Одборот ќе побара мислење за предлогот и од определен член на Советот доколку предлогот се однесува на прашања што му се ставени во должност, а тој не е член на одборот што го претресува предлогот.

Член 60

Кога од надлежниот одбор прими нацрт од закон или предлог од пропис или друг акт со мислење на одборот, секретарот на Советот му го упатува на Извршниот совет. На ист начин секретарот ќе постапи и со нацртот од закон или предлогот, тој им ги поднесува непосредно на Советот со барање за итен претрес, (член 56).

Член 61

Ако на седница на Советот се направени измени во предлогот на прифатени прописи и други правни акти, конечниот текст го утврдува Секретаријатот за законодавство и организација во соработка со предлагачот и го упатува на претседателот на надлежниот одбор. Претседателот на одборот потврдува дека текстот на прописот одговара на заклучоците на Советот. Ако дојде до разиду-

вање во поглед на конечниот текст, за тоа одлучува Извршниот совет.

Утврдениот текст секретарот за законодавство и организација му го доставува на Секретарот на Советот за потпишување.

Член 62

Одборите и старешините на републичките органи на управата, односно советите во чии делокруг спаѓа приготвувањето на нацртите на прописи и други акти што со својата природа се такви за кои треба да се запази тајна, се должни да се грижат и се одговорни за запазување на тајната. Тие можат да спределат во поглед на приготвувањето на овие акти да се отстапи од поодделни одредби на оваа Уредба што се однесуваат на постапката за барање мнение од другите органи на управата, организацији и установи и прописот непосредно да му се упати на Извршниот совет.

Член 63

Секретарот за законодавство и организација дава налози за објавување на прописите на Извршниот совет и републичките органи на управата, односно советите, и на другите нивни текстови во „Службен весник на НРМ“.

Објавувањето на исправки во прописите, ако објавениот текст не е истоветен со оригиналот, го одобрува секретарот на Извршниот совет.

Ако секретарот за законодавство и организација установи дека одделни прописи или други акти на државен секретаријат или друг републички орган на управата, односно совет, не се во согласност со закон или прописи од Сојузниот извршен совет, Извршниот совет или со прописите на сојузните републички органи на управата односно совети, ќе му укаже на своа несогласност на Извршниот совет, кој може пред донесувањето на конечна одлука да го запре објавувањето на актот во „Службен весник на НРМ“.

VI. ВРШЕЊЕ НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ СПРЕМА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА, ОДНОСНО СОВЕТИТЕ

Член 64

Покрај правата и должностите што му се одредени со Законот за државната управа, Извршниот совет спрема републичките органи на управата и републичките совети има права и должности што се утврдуваат со оваа Уредба.

Член 65

Кога републичките органи на управата, односно советите, се овластени за донесување прописи, Извршниот совет може да утврди начела за кои тие се должни да се придржуваат при изработувањето на прописите, како и за роковите во кои се должни да ги донесат прописите.

Ако републичкиот орган на управата, односно совет, е овластен да донесе пропис во согласност со друг орган на управата, односно совет, а согласност меѓу овие два органа не могла да биде постигната, Извршниот совет за решавање на спорните прашања ќе им одреди смерници за кои ќе се должни да се придржуваат.

Член 66

Извршниот совет може, согласно одредбите на Законот за државната управа, да укине или да поништи прописи или други акти на републичките органи на управата, односно советите, донесени во управната постапка, ако се во спротивност со Законот или со прописите на Сојузниот извршен совет и Советот.

Член 67

Извршниот совет може да побара од републичките органи на управата, односно советите, извештај за нивната работа, како и извештај за извршувањето или положбата во извршувањето на одредена работа од делокругот на тие органи.

На републички орган на управата, односно совет, Извршниот совет може да му наложи да ја испита положбата во одредена делатност, да проучи одредено прашање или да изврши одредена работа од својот делокруг во одреден рок, и за тоа да му поднесе извештај.

Советот може да ја земе во претресување положбата во поедини републички органи на управата, односно совети, и на основа на претресот да одреди мерки и задачи што се должни тие да ги преземат за извршување на работи што се ставени со закони и други прописи во нивни делокруг.

VII. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА, ОДНОСНО РЕПУБЛИЧКИТЕ СОВЕТИ, СПРЕМА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ

Член 68

Државниот секретар и секретарот на Извршниот совет, односно секретарот на републички совет, кој што на Советот му поднел нацрт од закон, учествува како претставник на Извршниот совет во работата на одборите и домовите на Народното собрание. Советот може да одреди за свој претставник и друг член на Советот, секретар во Советот, секретар на друг републички совет или државен потсекретар.

Член 69

Државните секретари и секретарите на Извршниот совет односно секретарите на републички совети даваат во Народното собрание одговори на прашањата од народните пратеници, доколку Советот инаку не одреди.

За составување одговори на интерпелации од народни пратеници по прашања од надлежноста на Советот, се грижи надлежниот одбор на Советот.

Член 70

Извршниот совет задолжително упатува свои повереници кога на седница на одбор, дом или заедничка седница на домовите се претресува предлог на закон или друг акт што го поднел Советот. Извршниот совет ќе упати повереници и во други случаи кога тоа ќе го побара домот, одборот или претседателот на Собранието, или кога Советот смета дека тоа е потребно.

Поверениците се одредуваат од редот на вишите службеници и други стручни лица на републички органи на управата, односно совети.

Поверениците ги именува Секретарот на Советот по предлог од државниот секретар, односно секретарот на Извршниот совет или секретарот на републичкиот совет, во чиј делокруг спаѓаат прашањата од соодветната област. Покрај повереници можат да се одредат и одделни стручни лица кои ќе присуствуваат на седницата на одборот на домот или на заедничката седница на домовите.

Секретарот на Секретаријатот за законодавство и организација на Извршниот совет е постојанен повереник во законодавните одбори на обата дома на Народното собрание.

Член 71

Повереникот дава обавестувања за предлозите од закони и другите акти и по другите прашања што одборот или домот ги претресува. Пред одборот повереникот може да го изнесе ставот на Извршниот совет по одредени прашања или да го изложи своето мислење.

Повереникот може да предложи одборот да го одложи на одредено време решавањето на одделни прашања, за да би се запознал Извршниот совет со предложеното решение.

Повереникот е должен да бара од Извршниот совет упатства по прашања од начелен или општ политички значај по кои Извршниот совет порано не зазел став.

Поверениците во разните одбори на Собранието се должни да соработуваат и својот став да го ускладуваат по заедничките прашања што се претресуваат во одборите.

Член 72

Ако на седница на одборот присуствува претставник на Извршниот совет и повереник, ставот на Извршниот совет по прашањето што се претресува пред одборот го изнесува претставникот на Извршниот совет.

Член 73

По барање од домот, одборот или комисијата на Собранието, секретарот на Извршниот совет одредува кој републички орган на управата, односно совет, ќе им укаже стручна соработка.

Републичките органи на управата односно совети општат со Народното собрание преку секретарот на Извршниот совет.

VIII. КАБИНЕТ, АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАРИЈАТ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ НА СОВЕТОТ

Член 74

На чело на кабинетот на Претседателот на Советот стои шеф на Кабинетот.

Шефот на Кабинетот ги подготвува материјалите и на Претседателот на Советот му дава мислење по одредени прашања, подготвува состаноци и врши други работи што ги одредува Претседателот на Советот.

Член 75

Шефот на Кабинетот го поставува Извршниот совет.

Службениците во Кабинетот за својата работа одговараат на шефот на Кабинетот.

Член 76

За вршење на административни и технички работи на Советот постои Административен секретаријат.

Со работата на Административниот секретаријат раководи помошникот на Секретарот на Извршниот совет.

Секретарот на Советот може да го овласти својот помошник, ако има положај на државен потсекретар, да го заменува во работите од неговата надлежност, освен во работите кои се однесуваат на работата на Советот.

Административниот секретаријат може да има одделенија, отсеци и бирои.

За вршење на работи во врска со испитувањето на претставките и поплаките упатени до Извршниот совет и Административниот секретаријат постои Биро за молби и поплаки.

За вршење на работи во врска со доставувањето на материјалите за седница на Советот и за организирање водењето на записник на седниците на Советот и неговите одбори и комисии, како и за вршење на други работи што ќе му ги одреди Секретарот на Советот во Административниот секретаријат постои Биро на секретарот на Извршниот совет.

Организацијата и делокругот на одделни организациони единици на Административниот секретаријат ги пропишува Секретарот на Извршниот совет во согласност со Одборот за организационо-управни прашања.

Член 77

За службеничките односи на службениците во Административниот секретаријат решава Секретарот на Советот, освен за оние службеници што ги поставува Извршниот совет.

Шефот на Кабинетот во положај на државен потсекретар ги има истите овластувања за решавање на службеничките односи на службениците во Кабинетот, како и секретар во Советот.

Секретарот на Извршниот совет може својот помошник да го овласти да донесува решенија за службеничките односи на службениците во Административниот секретаријат на Советот.

IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 78

Оваа Уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 110

7 мај 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

138.

На основа член 36 и 46 од Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет, Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ
НА ОДБОРИТЕ И КОМИСИИТЕ НА ИЗВРШНИОТ
СОВЕТ

I.

Во одборите и комисиите на Извршниот совет се именуваат и тоа:

1. Во Одборот за внатрешна политика

за претседател:

Гигов Страхил, потпретседател на Извршниот совет;

за членови:

Мицајков Мито, член на Извршниот совет;

Попов Благој, член на Извршниот совет;

Левков Благој, Државен секретар на правосудна управа;

Групче Асен, Претседател на Врховниот суд на НРМ;

Илиев Панта, Јавен правобранител на НРМ; и
Дуквски Јован, Јавен обвинител на НРМ.

2. Во Одборот за стопанство

за претседател:

Џунов Ристо, член на Извршниот совет;

за членови:

Попов Благој, член на Извршниот совет;

Романо Мориц, член на Извршниот совет;

Митевски Методи, член на Извршниот совет;

Симитчиев Асен, член на Извршниот совет;

Грличков Александар, член на Извршниот совет;

Чемерски Ангел, директор на Заводот за стопанско планирање;

Тонев Бошко, генерален директор на Народната банка;

Пеповски Светозар, секретар на Секретаријатот за општи стопански работи; и

Симоновски Живко, член на Главниот одбор на ССМ.

3. Во Одборот за организационо- управни прашања

за претседател:

Грујоски Трајче, секретар на Извршниот совет;

за членови:

Грличков Александар, Државен секретар за работи на финансиите;

Ѓоргов Васил, член на Извршниот совет;

Симитчиев Асен, член на Извршниот совет;

Здравковски Петар, член на Извршниот совет;

Христов Д-р Александар, секретар на Секретаријатот за законодавство и организација;

Крстевски Александар, секретар на Секретаријатот за општа управа;

Пеповски Светозар, секретар на Секретаријатот за општи стопански работи; и

Доновски Мире, помошник на Секретарот на Извршниот совет.

4. Во Административната комисија

за претседател:

Симитчиев Асен, член на Извршниот совет;

за членови:

Шакири Реис, член на Извршниот совет; и

Ѓоргов Васил, член на Извршниот совет.

5. Во Комисијата за помилување

за претседател:

Гигов Страхил, Потпретседател на Извршниот совет;

за членови:

Романо Мориц, член на Извршниот совет; и

Шакири Реис, член на Извршниот совет.

6. Во Комисијата за унапредување на земјоделство и шумарството

за претседател:

Митевски Методи, член на Извршниот совет;

за членови:

Брајковски Живко, претседател на Главниот задружен сојуз;

Назим Фируз, сојузен народен пратеник;

Димитриевски Мито, сојузен народен пратеник; и

Николовски Филип, помошник секретар во Секретаријатот за земјоделство и шумарство.

II.

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

ИС бр. 91

7 мај 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар.

Претседател,

Трајче Грујоски, с. р.

Љупчо Арсов, с. р.

139.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за формирање привремени совети на научните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 3/58), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ ПРИВРЕМЕН СОВЕТ НА ЗЕМ-
ЈОДЕЛСКИОТ ИСПИТАТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ВО СКОПЈЕ

1) Привремениот совет на Земјоделскиот испитателен институт го сочинуваат 12 члена.

Од одредениот број членови во претходниот став, $\frac{1}{3}$ се избира од колективот на научните соработници на установата, $\frac{1}{3}$ именува Извршниот совет а $\frac{1}{3}$ сочинуваат членовите што ќе ги именуваат органите, установите и организациите определени во точка 2 од ова решение.

Колективот на научните соработници го сочинуваат службениците на Институтот што работат на научна работа, без оглед на звањето што го имале.

2) Во привремениот совет на Земјоделскиот испитателен институт по еден член именуваат следните органи, установи и организации: Секретаријатот за земјоделство на Извршниот совет, и Републичкиот деловен сојуз за семенарство и поледелство.

3) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 71

7 мај 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Трајче Грујоски, с. р.

Љупчо Арсов, с. р.

140.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за формирање привремени совети на научните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 3/58), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ ПРИВРЕМЕН СОВЕТ
НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН ВО ПРИЛЕП

1) Привремениот совет на Институтот за тутун го сочинуваат 12 члена.

Од одредениот број членови во претходниот став, $\frac{1}{3}$ се избира од колективот на научните соработници на установата, $\frac{1}{3}$ именува Извршниот совет а $\frac{1}{3}$ сочинуваат членовите што ќе ги именуваат органите, установите и организациите определени во точка 2 од ова решение.

Колективот на научните соработници го сочинуваат службениците на Институтот што работат на научна работа, без оглед на звањето што го имале.

2) Во привремениот совет на Институтот за тутун по еден член именуваат следните органи, установи и организации: Секретаријатот за земјоделство на Извршниот совет, Земјоделско-шумарскиот факултет, Друштвото на тутунски стручњаци и Секцијата за тутун при Трговската комора.

3) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 72
7 мај 1958 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

141.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за формирање привремени совети на научните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 3/58), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ ПРИВРЕМЕН СОВЕТ
НА ЗАВОДОТ ЗА РИБАРСТВО — СКОПЈЕ

1) Привремениот совет на Заводот за рибарство го сочинуваат 9 члена.

Од одредениот број членови во претходниот став, $\frac{1}{3}$ се избира од колективот на научните соработници на установата, $\frac{1}{3}$ именува Извршниот совет а $\frac{1}{3}$ сочинуваат членовите што ќе ги именуваат органите, установите и организациите определени во точка 2 од ова решение.

Колективот на научните соработници го сочинуваат службениците на Заводот што работат на научна работа, без оглед на звањето што го имале.

2) Во привремениот совет на Заводот за рибарство по еден член именуваат следните органи, установи и организации: Секретаријатот за земјодел-

ство на Извршниот совет, Земјоделско-шумарската комора и Земјоделско-шумарскиот факултет — Скопје.

3) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 73
7 мај 1958 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

142.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за формирање привремени совети на научните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 3/58), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ ПРИВРЕМЕН СОВЕТ
НА ЗАВОДОТ ЗА СТОЧАРСТВО — СКОПЈЕ

1) Привремениот совет на Заводот за сточарство го сочинуваат 9 члена.

Од одредениот број членови во претходниот став, $\frac{1}{3}$ се избира од колективот на научните соработници на установата, $\frac{1}{3}$ именува Извршниот совет а $\frac{1}{3}$ сочинуваат членовите што ќе ги именуваат органите, установите и организациите определени во точка 2 од ова решение.

Колективот на научните соработници го сочинуваат службениците на Заводот што работат на научна работа, без оглед на звањето што го имале.

2) Во привремениот совет на Заводот за сточарство по еден член именуваат следните органи, установи и организации: Секретаријатот за земјоделство на Извршниот совет, Земјоделско-шумарскиот факултет и Деловниот задружен сојуз за сточарство на НРМ — „Стококоп“.

3) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 74
7 мај 1958 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

143.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за формирање привремени совети на научните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 3/58), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ ПРИВРЕМЕН СОВЕТ
НА ВЕТЕРИНАРНИОТ ИНСТИТУТ — СКОПЈЕ

1) Привремениот совет на Ветеринарниот институт — Скопје го сочинуваат 9 члена.

Од одредениот број членови во претходниот став, $\frac{1}{3}$ се избира од колективот на научните соработници на установата, $\frac{1}{3}$ именува Извршниот совет а $\frac{1}{3}$ сочинуваат членовите што ќе ги именуваат органите, установите и организациите определени во точка 2 од ова решение.

Колективот на научните соработници го сочинуваат службениците на Извршниот совет што работат на научна работа, без оглед на звањето што го имале.

2) Во привремениот совет на Ветеринарниот институт по еден член именуваат следните органи, установи и организации: Секретаријатот за земјоделство на Извршниот совет, Земјоделско-шумарската комора и Друштвото на ветеринари на НРМ.

3) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 75

7 мај 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

144.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за формирање привремени совети на научните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 3/58), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

**ЗА ФОРМИРАЊЕ ПРИВРЕМЕН СОВЕТ
НА ЗАВОДОТ ЗА ОВОШТАРСТВО — СКОПЈЕ**

1) Привремениот совет на Заводот за овоштарство го сочинуваат 9 члена.

Од одредениот број членови во претходниот став, $\frac{1}{3}$ се избира од колективот на научните соработници на установата, $\frac{1}{3}$ именува Извршниот совет а $\frac{1}{3}$ сочинуваат членовите што ќе ги именуваат органите, установите и организациите определени во точка 2 од ова решение.

Колективот на научните соработници го сочинуваат службениците на Заводот што работат на научна работа, без оглед на звањето што го имале.

2) Во привремениот совет на Заводот за овоштарство по еден член именуваат следните органи, установи и организации: Секретаријатот за земјоделство на Извршниот совет, Земјоделско-шумарскиот факултет и Земјоделско-шумарската комора.

3) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 76

7 мај 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

145.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за формирање привремени совети на научните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 3/58), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

**ЗА ФОРМИРАЊЕ ПРИВРЕМЕН СОВЕТ
НА ЗАВОДОТ ЗА ЛОЗАРСТВО
И ВИНАРСТВО — СКОПЈЕ**

1) Привремениот совет на Заводот за лозарство и винарство го сочинуваат 9 члена.

Од одредениот број членови во претходниот став, $\frac{1}{3}$ се избира од колективот на научните соработници на установата, $\frac{1}{3}$ именува Извршниот совет а $\frac{1}{3}$ сочинуваат членовите што ќе ги именуваат органите, установите и организациите определени во точка 2 од ова решение.

Колективот на научните соработници го сочинуваат службениците на Заводот што работат на научна работа, без оглед на звањето што го имале.

2) Во привремениот совет на Заводот за лозарство и винарство по еден член именуваат следните органи, установи и организации: Секретаријатот за земјоделство на Извршниот совет, Земјоделско-шумарскиот факултет и Заедницата „Лоза“.

3) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 77

7 мај 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

146.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за формирање привремени совети на научните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 3/58), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

**ЗА ФОРМИРАЊЕ ПРИВРЕМЕН СОВЕТ
НА ЗАВОДОТ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО — СКОПЈЕ**

1) Привремениот совет на Заводот за водостопанство го сочинуваат 9 члена.

Од одредениот број членови во претходниот став, $\frac{1}{3}$ се избира од колективот на научните соработници на установата, $\frac{1}{3}$ именува Извршниот совет а $\frac{1}{3}$ сочинуваат членовите што ќе ги именуваат органите, установите и организациите определени во точка 2 од ова решение.

Колективот на научните соработници го сочинуваат службениците на Заводот што работат на научна работа, без оглед на звањето што го имале.

2) Во привремениот совет на Заводот за водостопанство по еден член именуваат следните органи, установи и организации: Управата за водостопанство, Земјоделско-шумарскиот факултет и Сојузот на водните заедници.

3) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 78
7 мај 1958 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

147.

Врз основа на член 1 и 8 ст. 4 од Законот за организацијата на научната работа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 34/57), точка 1 од Одлуката за формирање привремени совети на научните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 3/58), врз основа на точ. 1 ст. 2 од Решението за формирање привремен совет на Земјоделскиот испитателен институт, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

1) За членови на Привремениот совет на Земјоделскиот испитателен институт — Скопје се именуваат:

- Славко Поп Антошки, професор на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје;
- Лазар Бабамов, професор на Земјоделско-шумарскиот факултет — Скопје;
- Симон Симоновски, директор на Реонската опитна станица — Кукуречани и
- Крсто Настовиќ, планер на Заводот за стопанско планирање — Скопје.

2) Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 79
7 мај 1958 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

148.

Врз основа на член 1 и 8 ст. 4 од Законот за организацијата на научната работа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 34/57), точ. 1 од Одлуката за формирање привремени совети на научните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 3/58), врз основа на точ. 1 ст. 2 од Решението за формирање на привремен совет на Институтот за тутун, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

1) За членови на Привремениот совет на Институтот за тутун — Прилеп се именуваат:

- Благој Талевски, народен пратеник;
- Паче Ламбро, професор на Земјоделско-шумарскиот факултет — Скопје;
- Куне Георгиевски, сојузен инспектор по тутун; и

— Јордан Георгиевски, професор на Земјоделско-шумарскиот факултет — Скопје.

2) Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 80
7 мај 1958 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

149.

Врз основа на член 1 и 8 ст. 4 од Законот за организацијата на научната работа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 34/57), точ. 1 од Одлуката за формирање привремени совети на научните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 3/58), врз основа на точ. 1 ст. 2 од Решението за формирање привремен совет на Заводот за рибарство, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

1) За членови на Привремениот совет на Заводот за рибарство — Скопје се именуваат:

- Јовко Јовковски, потпретседател на Околискиот народен одбор — Охрид;
- Васил Пеев, потпретседател на Сојузот на водните заедници — Скопје; и
- Д-р Станко Карамандиќ, с. р.

2) Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 31
7 мај 1958 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

150.

Врз основа на член 1 и 8 ст. 4 од Законот за организацијата на научната работа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 34/57), точ. 1 од Одлуката за формирање привремени совети на научните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 3/58), врз основа на точ. 8 ст. 2 од Решението за формирање привремен совет на Заводот за сточарство, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

1) За членови на Привремениот совет на Заводот за сточарство — Скопје се именуваат:

- Миливој Ташков, професор на Земјоделско-шумарскиот факултет — Скопје;
- Гадван Новевски, началник на одделението за земјоделство на Народниот одбор на Скопска скоголија; и
- Миле Тортевоки, потпретседател на Околискиот народен одбор — Тетово.

2) Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 82
7 мај 1958 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

151.

Врз основа на член 1 и 8 ст. 4 од Законот за организацијата на научната работа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 34/57), точ. 1 од Одлуката за формирање привремени совети на научните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 3/58), врз основа на тсч. 1 ст. 2 од Решението за формирање привремен совет на Ветеринарниот институт, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

1) За членови на Привремениот совет на Ветеринарниот институт — Скопје се именуваат:

1. Благоја Васков, декан на Земјоделско-шумарскиот факултет — Скопје;
2. Никола Цумуров, управник на Ветеринарната станица — Штип; и
3. Петар Бакалов, референт во Главниот задружен сојуз — Скопје.

2) Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 83
7 мај 1958 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

152.

Врз основа на член 1 и 8 од Законот за организацијата на научната работа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 34/57), точ. 1 од Одлуката за формирање привремени совети на научните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 3/58), врз основа на точ. 1 ст. 2 од Решението за формирање привремен совет на Заводот за овоштарство, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

1. За членови на Привремениот совет на Заводот за овоштарство — Скопје се именуваат:

- 1) Крсте Симовски, професор на Земјоделско-шумарскиот факултет — Скопје;
- 2) Бранко Младеновски, потпретседател на Околинскиот народен одбор — Куманово; и
- 3) Бранко Георгиевски, директор на Овоштарската станица — Тетово.

2) Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 84
7 мај 1958 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

153.

Врз основа на член 1 и 8 став 4 од Законот за организацијата на научната работа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 34/57), точка 1 од Одлуката за формирање привремени совети на научните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 3/58), врз основа на точка 1 став 2 од Решението за формирање привремен совет на Заводот за лозарство и винарство, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

1. За членови на Привремениот совет на Заводот за лозарство и винарство — Скопје се именуваат:

- Јово Стојанов, директор на Лозаро-винарското претпријатие „Тиквеш“ — Кавадарци;
- Никола Петровски, потпретседател на Околинскиот народен одбор — Титов Велес; и
- Тодор Судиклиски, директор на Лозарската станица — Штип.

2) Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 85
7 мај 1958 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

154.

Врз основа на член 1 и 8 став 4 од Законот за организацијата на научната работа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 34/57), точка 1 од Одлуката за формирање привремени совети на научните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 3/58), врз основа на точка 1 став 2 од Решението за формирање привремен совет на Заводот за водостопанство, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

1. За членови на Привремениот совет на Заводот за водостопанство — Скопје се именуваат:

- Бранислав Субановиќ, професор на Техничкиот факултет — Скопје;
- Костов Методија, началник во Секретаријатот за шумарство — Скопје; и
- Стојан Калеов, началник во Заводот за стопанско планирање — Скопје.

2) Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 86
7 мај 1958 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

155.

На основа член 17 став 3 од Законот за јавните службеници, Извршниот совет донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА СЛУЖБЕ-
НИЧКИ РАБОТИ**

1) Се разрешува од должноста член на Републичката комисија за службенички работи Коломонос Жамила, народен пратеник.

2) За член на Републичката комисија за службенички работи се именува Камуран Тахири, народен пратеник.

2) Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 8/1
23 мај 1958 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

156.

На основа член 11 став 2 од Законот за селскостопанскиот земјишен фонд на општонародниот имот и за доделување земја на селско-стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/53 г.), Извршниот совет донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА СЕЛСКО-
СТОПАНСКИОТ ЗЕМЈИШЕН ФОНД**

1. Се разрешуваат од должноста член на Републичката комисија за селскостопанскиот земјишен фонд, и тоа:

- СМИЛЕВСКИ ВИДОЕ
- ГРУПЧЕ АСЕН
- СИМИТЧИЕВ АСЕН
- ТРАЈАНОВСКИ ДРАГАН
- ТОМЕВСКИ КИРИЛ и
- БЛАЖЕВСКИ ЈОРДАН.

2. За членови на Републичката комисија за селскостопанскиот земјишен фонд се именуваат, и тоа:

а) за претседател:
МИТЕВСКИ МЕТОДИЕ, член на Извршниот совет;

б) за членови:
ГРУПЧЕ АСЕН, судија на Врховниот суд на НРМ;

ТРАЈАНОВСКИ ДРАГИ, потпретседател на Главниот задружен сојуз;

НИКОЛОВСКИ БЛАГОЈ, началник во Секретаријатот за земјоделство и шумарство; и

НИКИЧИК МИХАЈЛО, началник на имовно-правно одделение во Државниот секретаријат за работи на финансиите.

3. Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 113

29 мај 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

С О О Ш Т Е Н И Е

Ги известуваме кандидатите за полагање на судиско-адвокатските испити дека:

за полагање на адвокатски испит во годинешнава есенска испитна сесија рокот за пријавување на испитот е одреден заклучно со 1 септември 1958 година,

за полагање на судискиот испит пак се воведени слободни срокови.

Пријавите за полагање на адвокатскиот испит се поднесуваат во смисла на член 6 од Правилникот за програмата и условите за полагање на адвокатскиот испит („Службен весник на НРМ“ бр. 26/47); а пријавите за судискиот испит се поднесуваат во смисла на член 3 од Уредбата за судискиот испит („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 57/55), во врска со член 3 и 4 од Правилникот за полагање на судискиот испит („Службен весник на НРМ“ бр. 25/56 г.).

По донесувањето на решенијата по пријавите член 7 од Правилникот за програмата и условите за полагање на адвокатскиот испит и член 7 од Уредбата за судискиот испит, кандидатите за полагање на испитите со посебни писма ќе бидат известени за денот, часот и местото на полагањето.

Програмата за полагање на адвокатскиот испит е содржана во Правилникот за програмата и условите за полагање на адвокатски испит, а за судиски испит пак е содржана Уредбата за судискиот испит.

При подготвувањето на испитите да се имаат во предвид сите нови законски прописи од програмата.

Пријавите за испитите се поднесуваат до Државниот секретаријат за правосудна управа ул. „11 октомври“ бр. 37/3.

Државен секретаријат за правосудна управа на НРМ број 03-107/II од 11-VI-1958 година. (822)

О Г Л А С

Управниот одбор на Адвокатската комора на НРМ во Скопје, врз основа на член 18 и 19 од Статутот на оваа комора, свикува VIII редовно годишно собрание на Адвокатската комора на НРМ во Скопје за 29 јуни 1958 година, во 9 саатот, во спортскиот центар „Сарај“, крај Скопје, со овој

ДНЕВЕН РЕД

1) Отворање на собранието, утврдување бројот на присутните членови и утврдување на дневниот ред;

2) Избирање на работно претседателство, записничар и двајца оверувачи на записничкиот;

3) Извештај на Управниот одбор на Комората за време од 1 декември 1957 до 29 јуни 1958 година,

4) Извештај на Комисијата за преглед на финансиското пословање за 1957 година;

- 5) Дискусија по обата извештаи;
- 6) Предлог за овластување на Управниот одбор за изградување друштвени простории;
- 7) Дискусија по овој предлог;
- 8) Предлог на буџетот (приходи и расходи) на Комората за 1958 година; и
- 9) Разно.

Од Управниот одбор на Адвокатската комора на НР Македонија во Скопје, бр. 65, 12 јуни 1958 година, Скопје.

На основа чл. 244 од Законот за јавните службеници, а врз основа на Одлуката на Советот за просвета, Секретаријатот за просвета и култура на НО на Битолска околија — Битола, објавува

РЕДОВЕН КОНКУРС

за пополнување упразнетите места на просветните установи во Битолска околија

- 1. — ВИША ГИМНАЗИЈА „Ј. Б. ТИТО“ — БИТОЛА
ДИРЕКТОР:
со завршен филсофски факултет и положен стручен испит.
- 2. — ЕКОНОМСКИ ТЕХНИКУМ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“ — БИТОЛА
ДИРЕКТОР:
со завршен економски факултет и со долгодишна практика
- 3. — ИНДУСТРИСКА ШКОЛА — БИТОЛА
ДИРЕКТОР:
со завршен технички факултет или филозофски факултет и положен стручен испит.
- 4. — СРЕДНО ТУТУНСКА ШКОЛА — ПРИЛЕП
ДИРЕКТОР:
со завршен земј. шумарски факултет и положен стручен испит.

Плата по Законот за јавните службеници.

Молбите со куса биографија да се достават до КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА на Советот за просвета на НО на Битолска околија Битола, најдоцна 15 дена по објавувањето на КОНКУРСОТ во „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“.

Врз основа на член 37 од Законот за јавните службеници Конкурсната комисија на Заводот за физичка култура на НР Македонија, распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место

РЕФЕРЕНТ ЗА МАСОВНА ФИСКУЛТУРА

Услови: виша стручна спрема и најмалку 3 години активна работа во некоја спортска организација.

Плата по Законот за јавните службеници. Насатап на работа од 1 јули, односно 1 август 1958 год.

Пријавите да се достават до Конкурсната комисија на Заводот — Градски стадион — Скопје, во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот.

СООПШТЕНИЕ

„Службен весник на НРМ“ — Скопје, од 16-VI-1958 година доби нова жиро сметка
802 — 11/1 — 698
при Народната банка — Скопје

СОДРЖИНА

	Страна
137. Уредба за организацијата и работењето на Извршниот совет — — — — —	303
138. Одлука за именување претседатели и членови на одборите и комисиите на Извршниот совет — — — — —	314
139. Решение за формирање Привремен совет на Земјоделскиот испитателен институт во Скопје — — — — —	314
140. Решение за формирање Привремен совет на Институтот за тутун во Прилеп — —	315
141. Решение за формирање Привремен совет на Заводот за рибарство — Скопје —	315
142. Решение за формирање Привремен совет на Заводот за сточарство — — — —	315
143. Решение за формирање Привремен совет на Ветеринарниот институт — Скопје —	315
144. Решение за формирање Привремен совет на Заводот за овоштарство — Скопје —	316
145. Решение за формирање Привремен совет на Заводот за лозарство и винарство — Скопје — — — — —	316
146. Решение за формирање Привремен совет на Заводот за водостопанство — Скопје —	316
147. Решение за именување членови на Привремен совет на Земјоделскиот испитателен институт — Скопје — — — — —	317
148. Решение за именување членови на Привремениот совет на Институтот за тутун — Прилеп — — — — —	317
149. Решение за именување членови на Привремениот совет на Заводот за рибарство — Скопје — — — — —	317
150. Решение за именување членови на Привремениот совет на Заводот за сточарство — Скопје — — — — —	317
151. Решение за именување членови на Привремениот совет на Ветеринарниот институт — Скопје — — — — —	318
152. Решение за именување членови на Привремениот совет на Заводот за овоштарство — Скопје — — — — —	318
153. Решение за именување членови на Привремениот совет на Заводот за лозарство и винарство — Скопје — — — — —	318
154. Решение за именување членови на Привремениот совет на Заводот за водостопанство — Скопје — — — — —	318
155. Решение за разрешување и именување членови на Републичката комисија за службенички работи — — — — —	319
156. Решение за разрешување и именување членови на Републичката комисија за селскостопанскиот земјишен фонд — —	319